

**ВИНАРСКА ВИЗБА
ТИКВЕШ АД - СКОПЈЕ**

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31. ДЕКЕМВРИ 2010 ГОДИНА**

Скопје, Април 2011

СОДРЖИНА

	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Финансиски извештаи	
Биланс на успех	3
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за паричните текови	6-7
Извештај за промените во главнината	8-9
Белешки кон финансиските извештаи	10 - 43

Додатоци

Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење

Додаток 2- Годишна сметка (Биланс на состојба и Биланс на успех)

Додаток 3- Годишен Извештај за работење (дел за финансиски резултати)

М.Х.Јасмин 20, 1000 Скопје
Република Македонија

Тел: +389 (2)32 14 706
Факс: +389 (2)32 14 707

www.mrc.com.mk
www.moorestephens.com

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје**

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје (Друштвото), кои што го вклучуваат Извештајот за финансиска состојба заклучно со 31.Декември 2010 година, како и Билансот на успех, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината и Извештајот за парични текови за годината која завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот на Друштвото е одговорен за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија. Оваа одговорност вклучува: обликување, имплементирање и одржување на интерна контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка, избирање и примена на соодветни сметководствени политики, како и правење на сметководствени проценки кои што се разумни во околностите.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжение)
ДО
АКЦИОНЕРИТЕ НА
ВВ ТИКВЕШ АД - Скопје

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја презентираат објективно, од сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје заклучно со 31. Декември 2010 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени и објавени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31. Декември 2010 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со MCP 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВВ ТИКВЕШ АД – Скопје за годината која завршува на 31. Декември 2010 година.

Скопје, 28. Април 2011 година

Овластен ревизор

Гоце Христов



Управител

Антонио Велјанов

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БИЛАНС НА УСПЕХ за годината која завршува на 31. Декември

	<u>Белешка</u>	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Приходи од продажба	8	1,106,063	1,210,964
Дадени попусти и дисконти	8	(113,103)	(93,653)
Нето приходи од продажба		992,960	1,117,311
Трошоци на продадени производи	9	(568,419)	(667,972)
БРУТО ДОБИВКА		424,541	449,339
Останати оперативни приходи	10	33,176	44,617
Дистрибутивни (продажни) расходи	11	(92,217)	(116,788)
Административни расходи	12	(57,990)	(61,882)
Останати оперативни расходи	13	(187,580)	(159,651)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА		119,930	155,635
Приходи (расходи) од финансирање	14	(96,758)	(84,754)
Капитални добивки (загуби)		-	-
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		23,172	70,881
Расход за данок од добивка	16	(4,829)	(3,369)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		18,343	67,512
Основна заработка по акција (во МКД)	33	90.68	346.83
Разводната заработка по акција (во МКД)	33	88.83	326.93

Анализа на Билансот на успех и трошоците според природата и видот на трошоците за 2010 и 2009 година, е како што следува:

Приходи од продажба	992,960	1,117,311
Останати оперативни приходи	33,176	44,617
Промени во залихи на готови производи	(31,907)	73,638
Сировини и материјали	(379,032)	(578,733)
Амортизација	(97,450)	(88,470)
Трошоци за вработени	(103,592)	(118,726)
Останати оперативни расходи	(294,225)	(294,002)
Оперативна добивка	119,930	155,635

Управниот Одбор на ВВ Тиквеш АД Скопје ги одобрил овие финансиски извештаи за објавување и му ги предложил на Собранието на акционери за усвојување.



Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31.Декември

	<u>Белешка</u>	<u>2010 (000) МКД</u>	<u>2009 (000) МКД</u>
Нето добивка за периодот		18,343	67,512
Останата сеопфатна добивка:			
Промени во објективна вредност на вложувања расположливи за продажба	19	780	(271)
Вкупно останата сеопфатна добивка		780	(271)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		19,123	67,241

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА на ден 31.Декември

	Белешка	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	17	1,543,027	1,554,521
Нематеријални средства	18	10,332	7,371
Вложувања во поврзани друштва	19	936	936
Вложувања расположливи за продажба	19	10,246	8,813
Дадени долгорочни позајмици	20	2,819	3,413
Вкупно нетековни средства		1,567,359	1,575,053
Тековни средства			
Залихи	21	1,127,696	1,154,470
Побарувања од продажба	22	394,299	388,579
Побарувања за дадени аванси	23	3,246	13,921
Дадени краткорочни позајмици	24	9,504	-
Останати краткорочни средства и АВР	25	9,661	7,902
Парични средства	26	4,506	6,772
Вкупно тековни средства		1,548,912	1,571,644
ВКУПНО СРЕДСТВА		3,116,271	3,146,697
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА			
Главнина			
Акционерски капитал	27	842,962	842,962
Премии на емитирани акции		169,135	169,135
Резерви		91,331	81,204
Објективна вредност на вложувања		4,581	3,801
Акумулирана добивка		342,405	335,127
Вкупно главнина		1,450,414	1,432,229
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити и наеми	29	794,051	826,523
Резервирања за трошоци		-	684
Вкупно нетековни обврски		794,051	827,207
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	30	461,891	490,203
Краткорочни кредити обврски	31	79,957	162,078
Останати краткорочни обврски и ПВР	29	296,284	203,245
	28	33,674	31,735
Вкупно тековни обврски		871,806	887,261
Вкупно обврски		1,665,857	1,714,468
ВКУПНО ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА		3,116,271	3,146,697

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31.Декември

	Белеш.	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка пред оданочување		23,172	70,881
Усогласување за:			
Амортизација	17 и 18	97,450	88,470
Расходи (приходи) од камати и дивиденди, нето	14	92,062	90,266
Приходи од отпис на обврски		(49)	(102)
Приходи од воведување на основно средство		-	-
Исправка на вредност на побарувања	13	-	-
Капитална загуба од основни средства	13	104	1,824
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		212,739	251,339
Побарувања од продажба		(5,720)	(46,276)
Побарувања за дадени аванси		10,675	4,481
Останати тековни средства и АВР		(5,492)	4,510
Залихи		26,774	(53,590)
Обврски од добавувачи		(28,263)	63,511
Останати тековни обврски и ПВР		(615)	4,373
Нето пари употребени во работењето		210,098	228,348
Платена камата		(92,840)	(95,941)
Платен данок од добивка		(70)	(2,854)
Нето парични текови од оперативни активности		117,188	129,553
Парични текови од вложувачки активности			
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања	19	(653)	-
Наплатени (дадени) долготочни позајмици	20	594	539
Дадени краткорочни позајмици	24	(9,504)	5,380
Примени камати	14	1,232	440
Примени дивиденди	14	394	(107,005)
Купување на недвижности, постројки и опрема	17	(91,399)	(2,305)
Купување на лиценци	18	(3,410)	221
Продажби на недвижности, постројки и опрема	17	5,788	(102,730)
Нето парични текови од вложувачки активности		(96,958)	(205,460)

(Продолжува)

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31.Декември

	Белеш.	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Парични текови од финансиски активности			
Емисија на акции	27	-	-
Исплатени дивиденди		(942)	-
Искористени (вратени) долгорочни кредити, нето	29	60,567	(63,278)
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нетс	31	<u>(82,121)</u>	<u>(94,777)</u>
Нето парични текови од финансиски активности		(22,496)	(158,055)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(2,266)	(131,232)
Парични средства на почетокот на годината	26	6,772	138,004
Парични средства на крајот од годината	26	<u>4,506</u>	<u>6,772</u>

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31. Декември

	Во (000) МКД							
	Обични акции	Приоритетни акции			Објективна вредност на вложувања	Акумулирана добивка (загуба)		Вкупно главнина
Број на Акции	Износ	Број на Акции	Износ	Резерви	Премии на емитир. Акции			
Состојба на 01 Јануари 2009	255,891	797,583	14,559	45,379	72,240	169,135	4,072	277,521
Сеопфатна добивка								
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	67,512	67,512
Усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	(271)	-	(271)
Курсни разлики признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обаврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	(271)	67,512	67,241
Трансакции со сопствениците								
Издадени акции	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	8,964	-	(8,964)	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	(942)	(942)
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2009	255,891	797,583	14,559	45,379	81,204	169,135	3,801	335,127
								1,432,229

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31.Декември

	Обични акции Број на Акции	Износ	Приоритетни акции Број на Акции	Износ	Резерви	Премии на емитир. акции	Објективна вредност на вложувања	Во (000) МКД Акумулиран а добивка (загуба)	Вкупно главнина
Состојба на 01 Јануари 2010	255,891	797,583	14,559	45,379	81,204	169,135	3,801	335,127	1,432,229
Сеопфатна добивка									
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-	-	-	18,343	18,343
Усогласување на вложувања расположиви за продажба до нивна објективна вредност	-	-	-	-	-	-	780	-	780
Курсни разлики признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени даночни средства/обврски признаени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останато	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	-	-	-	780	18,343	19,123
Трансакции со сопствениците									
Издадени акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Издвојување за резерви	-	-	-	-	10,127	-	-	(10,127)	-
Издвојување за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	(938)	(938)
Друго	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 Декември 2010	255,891	797,583	14,559	45,379	91,331	169,135	4,581	342,405	1,450,414

1. Основни податоци и дејност

Акционерското друштво за производство и преработка на вино ВИНАРСКА ВИЗБА ТИКВЕШ експорт импорт АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е настанато со поделба на АД Агрокомбинат ТИКВЕШ ц.о. - Кавадарци на повеќе друштва.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на ул. Трифун Хаџи Јанев бр.5.

Основна дејност на Друштвото е производство на вина. Работата на Друштвото е организирана преку следните организациони делови:

- Управа на Друштвото;
- Сектор за производство;
- Сектор за комерцијално и маркетиншко работење;
- Финансов сектор и
- Одделение за општи и правни работи

Вкупниот број на вработени во Друштвото со 31.Декември 2010 година изнесува 281 вработени (2009: 314 вработени).

2. Основа за составување на финансиски извештаи

2.1. Основ за подготвка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи, дадени на страниците од 3 заклучно со страница 43, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подгответи со состојба на и за годините кои завршуваат на 31.Декември 2010 и 2009 година. Тековните и споредбените податоци во финансиските извештаи се дадени во илјади денари (000 МКД). Онаму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршената презентација во тековната година.

Финансиските извештаи за годините кои завршуваат на 31.Декември 2010 и 2009 година ги презентираат финансиската состојба, резултатите од работењето, паричните текови и промените на капиталот само на матичното друштво ВВ Тиквеш АД Скопје.

Друштвото има доминантно учество во капиталот на уште едно друштво во странство и кое не е консолидирано во овие финансиски извештаи. Вложувањата во ова друштво се прикажани како вложувања во подружници (Белешка 19). Подружницата Tikves Wine LTD е основана кон крајот на 2008 година. Заклучно со 31.Декември 2010 година, ова друштво не располага со значајни средства, обврски, приходи и расходи.

2. Основа за составување на финансиски извештаи (Продолжение)

2.2. Основни сметководствени методи

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата (НПО) и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на пораст на цените на производителите на индустриски производи, кои ги објавува Државниот завод за статистика на Република Македонија (Белешка 3.12) и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност (Белешка 3.11).

2.3. Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои неможат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случаувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.4. Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изгответи врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во докладна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики и проценки користени при составувањето на овие финансиски извештаи се дадени подолу. Сметководствените политики се користат конзистентно во текот на разгледуваниот период.

3.1. Приходи од продажба

Продажба на производи и стоки

Приходите од продажба на производи и стоки се мерат по објективната вредност на примените средства или побарувања, намален за враќање на стоките, трговските попусти и количинските работи. Приходот се признава во билансот на успех кога на купувачот му се пренесени значајните ризици и користи од сопственоста на стоките, друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки, приходите може веродостојно да се измерат, кога веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив на друштвото, трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

Обезбедување на услуги

Приходите од извршени услуги се признаваат во билансот на успех според степенот на завршеност на услугите на датумот на билансот на состојба и кога приходот може веродостојно да се измери, кога е веројатно е дека друштвото ќе има прилив на економски користи, трошоците за трансакцијата и за довршување на трансакцијата може да се измерат и соодветен доказ за трансакцијата постои.

3.2. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, приходи од камати и курсни разлики.

Дивидендите се признаваат како приходи кога ќе се утврди правото за примање на истата. Каматите се признаваат на пресметковна основа за периодот за кои се однесуваат.

3.3. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датата на билансот на состојба, се искајуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи од камати, провизии и курсни разлики. Каматите се признаваат како расходи согласно на временскиот период за кои се однесуваат.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.4. Курсни разлики

Деловните промени во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на деловната промена. Сите монетарни средства и обврски искажани во странска валута се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странска валута во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи од финансирање во годината на која се однесуваат. Важечките средни курсеви на странските валути на 31.Декември 2010 и 2009, се следните:

	2010	2009
1 ЕУР =	61.5050 МКД	61.1732 МКД
1 ЦХФ =	49.3026 МКД	41.1165 МКД
1 USD =	46.3140 МКД	42.6651 МКД

3.5. Данок од добивка (тековен и одложен)

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во билансот на успех на Друштвото.

Тековниот данок од добивка се пресметува согласно одредбите на релевантните законски прописи во Република Македонија. Согласно измените на даночните прописи во 2009 година, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени трошоци кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени трошоци) и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди.

Данокот од добивка се пресметува со примена на важечката даночна стапка на датумот на билансот на состојба по стапка од 10% (2009: 10%).

Одложениот данок од добивка се пресметува со примена на методата на обврски за сите времени разлики кои се јавуваат на датумот на билансот на состојба како разлики помеѓу даночната основа на средствата и обврските и нивната сметководствена вредност, за целите на финансиско известување. Одложените даночни средства и обврски се мерат според важечките законски даночните стапки кои биле на сила и имаат правно дејство на датумот на билансот на состојба.

Пресметката на ефективната даночна стапка е дадена во Белешката 16.

3.6. Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.6. Заработка по акција (Продолжение)

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции, кои се состојат од конвертабилни хартии од вредност (конвертабилни приоритетни акции или обврзници) и опции на акции овозможени за вработените.

3.7. Парични средства

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од готовина во благајни, парични средства на денарски и девизни сметки во банки, денарски депозити по видување и орочени депозити со рок на достасување до три месеци.

3.8. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци, евидентирани по фактурна вредност, намалени за исправката на вредност за сомнителни и спорни побарувања.

Со товарење на расходите се формираа исправка на вредноста за сите побарувања за кои се смета дека се ненаплатливи на датумот на билансот на состојба. Индикатори за ненаплатливоста на побарувањата се следните: доцнење при исплата на побарувањата, инсолвентност на купувачите, можност за ликвидација или стечај на купувачите и друго. Сомнителните побарувања целосно се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.9. Залихи

Залихите се исказуваат според пониската од набавната вредност и нето реализациона вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите во нивна сегашна состојба. Нето реализациона вредност е проценета пазарна вредност намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.10. Вложувања во подружници

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва. Вложувањата во подружници се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

3.11. Вложувања во придружени друштва

Вложувања во придружени друштва се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува значајно учество во гласачката сила (од 20% до 50%) на други друштва. Вложувањата во придружени друштва се евидентирани во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.12. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата се исказани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација).

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.13. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

(1) Општа објава

Почетно, НПО се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Последователно, Друштвото вршело законска ревалоризација на НПО на крајот од годината со примена на официјално објавените коефициенти за ревалоризација од страна на Државниот Завод за Статистика кои одговораат на општиот индекс на пораст на цени, врз нивната набавна вредност и акумулирана амортизација. Ваква ревалоризација повеќе не се пресметува и евидентира. Ефект од спроведената ревалоризација е ревалоризационата резерва во рамките на вкупниот капитал, која до 2001 година се распоредуваше сразмерно на акционерската главница, законските резерви и нераспоредената добивка, а од 2002 година повеќе не се распоредува и се евидентира и исказува издвоено во билансот на состојба.

Согласно параграф 44(б) од објавениот МСС 8 Нето добивка или загуба за периодот, основни грешки и промени во сметководствените политики (Сл. Весник на РМ бр.94/2004) ревалоризираните вредности на НПО во поранешните години се третираат како извршена ревалоризација во согласност со МСС 16, а не како промена во сметководствената политика.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.13. Недвижности, постројки и опрема (НПО)

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или корисниот век на употреба на НПО, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на НПО се книжи како капитална добивка или загуба и се исказува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

(2) Амортизација

Амортизацијата на НПО претставува систематска распределба на амортизирачкиот износ за време на корисниот век на употреба на средството. НПО се амортизираат поединечно, се до нивниот целосен отпис. Земјиштето и инвестициите во тек не се амортизираат.

Употребените годишни стапки на амортизација односно предвидените корисни векови на употреба на НПО за 2010 година во однос на 2009 година се следните:

	2010	2009	2010	2009
Недвижности	2.5-10 %	2.5-10 %	10-40 години	10-40 години
Постројки и опрема	10 %	10 %	10 години	10 години
Транспортни средства	10-25 %	10-25 %	4-10 години	4-10 години
Компјутерска опрема	25 %	25 %	4 години	4 години
Канцелариски мебел	20 %	20 %	5 години	5 години

3.14. Оштетување на средствата

Средствата кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат се предмет на годишна анализа за можноста за нивно оштетување. Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа за можноста за нивно оштетување секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сегашна сметководствена вредност е повисока од нивната надоместувачка вредност што покажува дека истите се оштетени. Загубата поради оштетување се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност. Надоместувачка вредност претставува повисоката вредност од нето продажната вредност на средството намалена за трошоците за продажба и употребната вредност на средството.

3.15. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачи се исказуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

3.16. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искајуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искајуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање и останати расходи. Обврските по кредитите од странство се искајуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

3.17. Капитал

(1) Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

(2) Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 15% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 20% од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 20% од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 20% од акционерскиот капитал на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со претходна одлука на Собранието на акционери.

(3) Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација согласно изнесеното во точка 3.13. на овие белешки. Во согласност со законските прописи, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се евидентира во рамките на капиталот. Оваа резерва не е предмет на распределба.

3.18. Користи на вработените

Користи на вработените се сите форми на надоместок кој го дава Друштвото во размена за извршената услуга од страна на вработените.

(1) Краткорочни користи за вработените

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтиранот износ на користите.

3. Основни сметководствени политики (Продолжение)

(2) Користи по престанок на вработувањето

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените, се уплатуваат во Националниот фонд. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќањето на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на два месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирање.

3.19. Резервации

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство но само кога е извесно дека ќе биде применено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.20. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

4. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките за управување со нив се следните:

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на курсевите

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути, чиј ефект е даден во табелата подолу.

Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на Друштвото на ваков вид на ризик е даден преку износите на овие вложувања во белешката 19.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото нема значајна концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

4.3. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да го намали.

4.4. Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4. Финансиски ризици и управување со истите (Продолжение)

4.5. Даночен ризик

Согласно законските прописи во РМ, финансиските извештаи и сметководствените евиденции на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесувањето на даночните извештаи за годината. Заклучно со датумот на Извештајот на ревизорите, не е извршена контрола на данокот од добивка за 2010 година, како и на данокот на додадена вредност, персонален данок на доход и придонеси на лични примања. Според ова, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не може да се определат со разумна сигурност.

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31.Декември 2010 и 2009 година е следната:

	2010	2009
Обврски по кредити	1,170,292	1,191,846
Пари и парични еквиваленти	(4,506)	(6,772)
Нето обврски (пари)	1,165,786	1,185,074
Вкупен капитал	1,450,414	1,432,431
% на задолженост	80%	83%

6.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани до денари на 31.Декември 2010 и 2009 година по валути е следната:

	Средства		Обврски	
	2010	2009	2010	2009
ЕУР	232,882	244,761	1,084,052	1,194,767
УСД	-	52	-	313
Други	464	487	50	5,126
	233,346	245,300	1,084,102	1,200,206

Друштвото претежно е изложено на ЕУР. Изложеноста спрема ЕУР кај обврските ги вклучува и обврските по кредити од домашни банки кои имаат девизна клаузула и чија отплата во денари зависи од движењата на курсот на денарот во однос на Еврото.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 10%		Намалувања за 10%	
	2010	2009	2010	2009
ЕУР	(85,117)	(95,001)	85,117	95,001
УСД	-	(26)	-	26
Други	41	(464)	(41)	464
Нето Ефект	(85,076)	(95,491)	85,076	95,491

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирани средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот од годините е како што следува:

	31. Декември	
	2010	2009
Финансиски средства		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Парични средства	677	827
- Побарувања од купувачи	394,299	388,579
- Дадени аванси	3,246	13,921
- Останати побарувања и позајмици	21,983	11,314
- Вложувања во подружници	936	936
- Вложувања расположливи за продажба	10,246	8,813
	431,387	424,390
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Парични средства на сметки	3,829	5,945
- Дадени депозити во банки	-	-
	3,829	5,945
	435,216	430,335
Финансиски обврски		
<i>Некаматоносни:</i>		
- Обврски кон добавувачи	461,891	490,203
- Останати тековни обврски	33,674	31,735
	495,565	521,938
<i>Каматоносни со променлива камата:</i>		
- Кредити од банки и наеми	1,170,292	1,191,846
	1,170,292	1,191,846
	1,665,857	1,713,784

БВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.3. Ризик од промени на каматите

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банки за 2% поени. Анализата е направена на салдата на обврски за кредити и дадени депозити на датумот на билансот на состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

	Зголемувања за 2% поени		Намалувања за 2% поени	
	2010	2009	2010	2009
Земени кредити	(23,404)	(23,835)	23,404	23,835
Дадени депозити	-	-	-	-
Нето Ефект	(23,404)	(23,835)	23,404	23,835

6.4. Ризик од ликвидност

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31.декември 2010 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	4,506	-	-	-	4,506
Купувачи	295,724	98,575	-	-	394,299
Дадени аванси			3,246		3,246
Останати побарув. и позајмици.	19,164	-	-	2,819	21,983
Вложувања	-	-	10,246	936	11,182
	319,394	98,575	13,492	3,755	435,216
Добавувачи	212,449	87,751	161,645	-	461,845
Обврски за аванси	46	-	-	-	46
Кредити	32,574	40,771	302,896	794,051	1,170,292
Останати обврски	32,159	1,515	-	-	33,674
	277,228	130,037	464,541	794,051	1,665,857

БВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6. Финансиски инструменти (Продолжение)

6.4. Ризик од ликвидност (Продолжение)

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото со состојба на 31.декември 2009 година според нивната доспеаност:

	До 1 месец	1 - 3 мес.	3-12 мес.	Над 12 мес.	Вкупно
Парични средства	6,772	-	-	-	6,772
Купувачи	295,255	93,324	-	-	388,579
Дадени аванси	-	-	13,921	-	13,921
Останати побарув.	-	-	7,902	-	7,902
Дадени позајм.	-	-		3,413	3,413
Вложувања	-	-	8,813	936	9,749
	302,027	93,324	30,636	4,349	430,335
Добавувачи	226,211	92,457	171,433	-	490,101
Обврски за аванси	102	-	-	-	102
Кредити	40,587	102,541	222,195	826,523	1,191,846
Останати обврски	31,246	489			31,735
	298,146	195,487	393,628	826,523	1,713,784

БВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти

Друштвото во текот на своето работење е организирано во следните деловни сегменти:

- Флаширано вино;
- Наливно вино;
- Алкохолони пијалоци и
- Останато

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31.Декември 2010 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалоци	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	940,263	38,705	125,934	1,161	1,106,063
Дадени работи (-)	(102,506)	(14)	(10,583)	-	(113,103)
Нето приходи од прод.	837,757	38,691	115,351	1,161	992,960
Оперативна добивка/резултат на сегментот	101,185	4,673	13,932	140	119,931
Приходи(расходи) од финансирање					(96,758)
Добивки (загуби) од вложувања					-
Бруто добивка					23,173
Данок од добивка					(4,829)
Нето добивка					18,344
Други информации					
Вкупни средства по сегменти	2,629,187	121,426	362,014	3,644	3,116,271
Вкупни обврски по сегменти	1,405,488	64,911	193,521	1,948	1,665,857
Амортизација	82,218	3,797	11,321	114	97,450
Инвестиции во основни средства	77,113	3,561	10,618	107	91,399

БВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Резултатите по сегменти за годината која што завршува на 31.Декември 2009 година како и останатите сегменти информации се следните:

	Флаширано Вино	Наливно вино	Алкохо- лни пијалаци	Оста- нато	Вкупно
Приходи од продажба	975,278	97,465	137,298	923	1,210,964
Дадени работи (-)	(46,691)	(37,516)	(9,441)	(5)	(93,653)
Нето приходи од прод.	928,587	59,949	127,587	918	1,117,311
Оперативна добивка/резултат на сегментот	129,348	8,351	17,810	128	155,636
Приходи(расходи) од финансирање					(84,754)
Добивки (загуби) од вложувања					-
Бруто добивка					70,882
Данок од добивка					(3,369)
Нето добивка					67,513
Други информации					
Вкупни средства по сегменти	2,615,191	168,835	360,085	2,585	3,146,697
Вкупни обврски по сегменти	1,424,879	91,989	196,191	1,409	1,714,468
Амортизација	73,527	4,747	10,124	73	88,470
Инвестиции во основни средства	88,931	5,741	12,245	88	107,005

БВ ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

7. Известување по сегменти (Продолжение)

Република Македонија е матична земја за Друштвото, при што истото остварува дел од своите активности (продажби) и на надворешните пазари, и тоа како што следува:

Продажби во:	2010	2009
Република Македонија	516,858	586,168
Југоисточна Европа	433,256	392,507
Западна Европа	42,846	103,000
Други земји (Сад, Русија и др)	-	35,636
Вкупно	992,960	1,117,311

Прикажувањето на продажбите е според потеклото на купувачите.

Вкупни средства во:	2010	2009
Република Македонија	2,884,348	2,903,280
Југоисточна Европа	213,697	227,447
Западна Европа	18,226	15,970
Други земји (Сад, Русија и др)	-	-
Вкупно	3,116,271	3,146,697

Вкупни инвестиции во:	2010	2009
Република Македонија	91,399	107,005
Југоисточна Европа	-	-
Западна Европа	-	-
Други земји (Сад, Русија и др)	-	-
Вкупно	91,399	107,005

8. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
а) Анализа по пазари		
Приходи од продажби на домашен пазар	584,238	621,234
Приходи од продажби на странски пазар	521,825	589,730
Намалено за дадени работи	(113,103)	(93,653)
Вкупно приходи од продажба	992,960	1,117,311
б) Анализа по видови		
Приходи од продажба на наливно вино	38,705	97,465
Приходи од продажба на флаширано вино	940,263	975,278
Приходи од продажба на жестоки пијалоци	125,934	137,298
Останати приходи	1,161	923
Намалено за дадени работи	(113,103)	(93,653)
Вкупно приходи од продажба	992,960	1,117,311

9. ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Залихи на почетокот на годината	1,064,347	990,709
<i>Производни трошоци во тек на година:</i>		
Потрошени сировини и материјали	369,516	576,566
Енергија	30,344	24,883
Амортизација	91,050	83,317
Плати на директни работници	45,602	56,844
Кусоци (вишоци) по попис	-	-
Залихи на крајот на годината	(1,032,440)	(1,064,347)
Вкупно трошоци на продадени производи	568,419	667,972

10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Приходи од продажба на стоки	240	153
Приходи од наемнина	2,741	68
Приходи од продажба на материјали	13,741	11,556
Приходи од отпис на обврски	49	102
Приходи од наплата на сомнителни побарувања	306	11,554
Приходи од субвенции	1,633	2,979
Приходи од ресторан и посетители	11,171	5,572
Останати	3,295	12,633
Вкупно останати оперативни приходи	33,176	44,617

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

11. ДИСТРУБУТИВНИ (ПРОДАЖНИ) РАСХОДИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Транспорт на производи на домашен пазар	3,401	3,645
Транспорт на производи на странски пазар	603	1,268
Трошоци за унапредување на продажбата	14,529	12,198
Трошоци за саеми	1,165	14,347
Трошоци за маркетинг и пропаганда	72,519	85,330
Вкупно продажни расходи	92,217	116,788

12. АДМИНИСТРАТИВНИ РАСХОДИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Плати на административни работници	37,703	39,253
Трошоци за надоместоци на вработените	9,896	6,428
Трошоци за службени патувања	10,391	16,201
Вкупно административни расходи	57,990	61,882

13. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Репрезентација и спонзорство	44,010	38,006
Останати услуги	35,968	36,246
Набавна вредност на продадени материјали и др.	23,534	21,174
Потрошена енергија	9,597	7,491
Трошоци за телефони	6,888	5,645
Амортизација	6,400	5,153
Премии за осигурување	5,869	3,866
Банкарски провизии	5,038	5,594
Потрошени резервни делови	3,685	4,871
Услуги за одржување и заштита	2,562	3,400
Казни, пенали и судски решенија	189	190
Капитална загуба од отѓување на основни средства	104	1,824
Исправка на вредноста на побарувања и вложувања	-	-
Останати општи расходи	43,736	26,191
Вкупно останати оперативни расходи	187,580	159,651

14. ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Приходи од дивиденди	394	440
Приходи по основ на камати	1,232	5,380
Приходи по основ на курсни разлики	2,177	7,224
Расходи за камати од кредити	(93,688)	(96,086)
Курсни разлики	(6,873)	(1,712)
Вкупно нето приходи (расходи) од финансирање	(96,758)	(84,754)

15. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Бруто плати на вработени	83,305	96,097
Трошоци за надоместоци на вработените	9,896	6,428
Трошоци за службени патувања	10,391	16,201
Вкупно трошоци за вработени	103,592	118,726

16. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Непризнаени расходи:		
Репрезентација и спонзорства	39,682	31,880
Надоместоци на Одбор на директори	3,633	2,433
Друго	5,320	7,727
Даночен кредит	(349)	(8,351)
Даночна основа	48,286	33,689
Пресметан данок од добивка од 10% (2009: 10%)	4,829	3,369
Други ослободувања		
Данок од добивка	4,829	3,369
Добивка пред оданочување	23,172	70,881
Ефективна даночна стапка	20.84%	4.75%

Согласно измените на даночните прописи во 2009 и 2010 година, тековниот данок од добивка се пресметува на основа која претставува одредени расходи кои не се признаваат за цели на оданочување (непризнаени расходи) и во случај кога се врши распределба на добивката за дивиденди на физички лица или нерезиденти.

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

Промени во текот на 2010 година:

	Земјиште и градежни објекти (000) МКД	Постројки и опрема (000) МКД	Останати основни средства (000) МКД	Инвестиции во тек (000) МКД	Вкупно (000) МКД
Набавна вредност					
Состојба на 1. Јануари	1,368,433	1,067,066	3,789	10,366	2,449,654
Директни зголемувања	7,069	77,088	7,217	25	91,399
Продажби	-	(5,988)	-	-	(5,988)
Расход	-	(3,068)	(54)	-	(3,122)
Состојба на 31.Декември	1,375,502	1,135,098	10,952	10,391	2,531,943
Акумулирана амортизација					
Состојба на 1. Јануари	392,480	501,742	911	-	895,133
Амортизација за годината	34,432	61,953	616	-	97,001
Продажби	-	(200)	-	-	(200)
Расход	-	(2,975)	(43)	-	(3,018)
Состојба со 31.Декември	426,912	560,520	1,484	-	988,916
Сегашна вредност на:					
31.12.2010 година	948,590	574,578	9,468	10,391	1,543,027
31.12.2009 година	975,953	565,324	2,878	10,366	1,554,521

Со состојба на 31.Декември 2010 година, целокупниот недвижен и подвижен имот на Друштвото е заложен како обезбедување за искористените краткорочни и долгочарни кредити, гаранции и акредитиви кај банките во Република Македонија, пред се кај Комерцијална банка АД Скопје, како најголема банка доверител на Друштвото.

Сите недвижности со кои располага Друштвото се користат за обавување на неговите активности.

18. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Набавна вредност		
Состојба на 1. Јануари	7,962	5,657
Набавки	3,410	1,890
Нематеријални средства во подготовка	-	415
Состојба на 31.Декември	11,372	7,962
Акумулирана амортизација		
Состојба на 1. Јануари	591	366
Амортизација за тековна година	449	225
Состојба со 31.Декември	1,040	591
Сегашна вредност на 31.Декември	10,332	7,371

Нематеријалните средства во целост се сотојат од купени лиценци или права кои се користат за обавување на дејноста на Друштвото.

19. ВЛОЖУВАЊА

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
А. Вложувања расположливи за продажба		
а) котирачки домашни друштва		
Комерцијална Банка АД Скопје	7,534	6,491
ТТК Банка АД	100	127
Централна кооперативна банка АД Скопје	141	376
б) останати домашни друштва		
Македонска Банка АД Скопје во ликвидација	3,860	3,860
Илинден Делчево АД	1,061	1,061
Таска ПТП АД	159	159
Пакомак ДОО Скопје	652	-
УТП Унионмак АД	944	944
	14,451	13,018
Исправка на вредноста на вложувањата	(4,205)	(4,205)
	10,246	8,813
Б. Вложувања во подружници		
Tikves Wine LTD (51% поседувана)	936	936
	936	936
Вкупно вложувања	11,182	9,749

Вложувањата во домашните субјекти се далеку под 20% од капиталот на овие друштво и истите имаат карактер на малцински учества. Менаџментот на Друштвото смета дека истите се расположливи за продажба.

Во текот на 2010 година извршено е вложување во новоформирано мешовито друштво Пакомак ДОО со седиште во Скопје, при што Друштвото поседува 8.9% од главнината на друштвото.

Исправката на вредност на вложувањата во најголем дел се однесува на вложувањето во акции на Македонска банка АД во ликвидација во износ од 3,860 илјади МКД.

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

20. ДАДЕНИ ДОЛГОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ

		2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Позајмици на ресторан Воденица-Скопје	(а)	2,043	2,043
Дадени позајмици на контролори	(б)	776	1,370
Вкупно дадени позајмици		2,819	3,413

(а) Договор за безкаматна позајмица на износ од 1,843 илјади денари со рок на враќање од 36 месеци.

(б) Договори со контролори за купопродажба на возила со рок на враќање од 5 години.

21. ЗАЛИХИ

		2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Материјали		44,473	39,971
Резервни делови		24,831	26,157
Ситен инвентар и амбалажа		22,244	20,666
Готови производи		1,032,440	1,064,347
Трговски стоки		3,708	3,329
Вкупно залихи		1,127,696	1,154,470

Друштвото има дадено залихи во вкупен износ од 84,403 илјади МКД под залог како обезбедување за земени кредити и гаранции од банки или други друштва (белешка 29).

22. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА

		2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Купувачи во земјата		42,565	41,519
Купувачи во странство		222,419	235,559
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Македонија		82,235	67,350
Побарувања од дистрибутери на пијалоци-Скопје		47,080	44,151
Минус: Исправка на вредноста на сомнителни побарувања		394,299	388,579
Вкупно побарувања од продажба		394,299	388,579

Структура на побарувања по доспеаност:

Недоспеани	247,991	241,979
Доспеани до 30 дена	35,424	68,717
Доспеани до 90 дена	19,830	33,071
Доспеани над 90 дена	91,054	44,812
Исправка на сомнителни побарувања	-	-
Вкупно побарувања од продажба	394,299	388,579

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

22. ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА (Продолжение)

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
<i>Промени во исправка на вредноста за годината:</i>		
Состојба на 1.Јануари	-	11,163
Нови сомнителни побарувања	-	-
Наплати на сомнителни побарувања	-	(11,163)
Отписи	-	-
Состојба на 31.Декември	-	-

23. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Дадени аванси на добавувачи во земјата	3,246	6,063
Дадени аванси на добавувачи во странство	-	7,858
Вкупно побарувања за дадени аванси	3,246	13,921

24. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Побарувања за данок од добивка и други давачки	4	3,737
Побарувања од вработените	2,676	1,820
Однапред платени трошоци	6,981	2,345
Вкупно останати краткорочни средства и АВР	9,661	7,902

25. ДАДЕНИ КРАТКОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
<i>Позајмица на:</i>		
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	(a)	9,504
Вкупно краткорочни позајмици	9,504	-

(a) Салдото произлегува од договор за безкаматна краткорочна позајмица со М-6 Дистрибутивен центар од 24.09.2010 година на износ од 179,520 ЕУР со рок на враќање од 60 дена.

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

26. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Денарски сметки кај комерцијални банки	2,406	4,427
Денарски акредитиви	9	9
Денарски благајни	605	390
Девизни сметки	1,423	1,518
Девизни благајни	-	365
Други парични средства (државни обврзници)	63	63
Вкупно парични средства	4,506	6,772

27. АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ

	2010 Бр. на акции	2009 Бр. на акции	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Обични акции	255,891	255,891	797,583	797,583
Приоритетни акции	14,559	14,559	45,379	45,379
Вкупно	270,450	270,450	842,962	842,962

Номиналната вредност на една акција изнесува 100 ДЕМ (51.13 ЕУР).

Структурата на акционерскиот капитал со состојба на ден 31.Декември 2010 година според евиденцијата на ЦДХВ е како што следува:

Акционери:	31.Декември 2010 година	
	Број на акции	% на Учество
М-6 ДОО Скопје	138,130	51.07%
Европска Банка за реконструкција и развој (ЕБРД)	63,950	23.65%
Фонд за ПИОМ (приоритетни акции)	14,559	5.38%
Останати помали акционери со под 5% од	53,811	19.90%
Вкупно	270,450	100.00%

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

28. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Обврски спрема вработените за нето плати	4,630	4,892
Обврски спрема државата за давачки од плати	2,297	2,588
Обврски за камати по кредити	6,047	5,199
Обврски за ДДВ	3,520	5,120
Обврски за данок од добивка	1,515	489
Обврски за дивиденди	938	942
Останати обврски спрема вработените	1,764	2,093
Обврска за акцизни маркички	8,577	10,412
Други	4,386	-
Вкупно останати краткорочни обврски и ПВР	33,674	31,735

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

29. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И НАЕМИ

	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	Обезбедување	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Кредити и наеми од:						
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	90 месечни рати до 06/2015	7% годишно	хипотеки и залози	285,397	345,790
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	90 месечни рати до 06/2015	7% годишно	хипотеки и залози	20,463	24,793
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	90 месечни рати до 06/2015	7% годишно	хипотеки и залози	21,498	26,047
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	90 месечни рати до 06/2015	7% годишно	хипотеки и залози	71,692	86,865
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	90 месечни рати до 06/2015	7% годишно	хипотеки и залози	48,215	58,417
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	90 месечни рати до 06/2015	7% годишно	хипотеки и залози	35,641	43,183
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	90 месечни рати до 06/2015	7% годишно	хипотеки и залози	38,953	46,899
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	12 тримесечни рати до 1/2013	7% годишно	хипотеки и залози	12,775	15,528
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 03/2013	8.5% годишно	хипотеки и залози	12,000	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 05/2013	8% годишно	хипотеки и залози	8,000	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 05/2013	8% годишно	хипотеки и залози	7,000	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 06/2013	8% годишно	хипотеки и залози	14,200	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 09/2013	8% годишно	хипотеки и залози	8,500	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 08/2013	8% годишно	хипотеки и залози	5,000	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 09/2013	8% годишно	хипотеки и залози	8,500	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 10/2013	8% годишно	хипотеки и залози	11,000	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 12/2013	8% годишно	хипотеки и залози	9,000	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	24 месечни рати до 11/2013	8% годишно	хипотеки и залози	9,000	-
Комерцијална Банка АД Скопје	EUR	24 месечни рати до 03/2013	8% годишно	хипотеки и залози	21,634	-
Комерцијална Банка АД Скопје	MKD	36 месечни рати до 10/2014	8% годишно	хипотеки и залози	48,800	-
Шпаркасе банка АД Скопје	EUR	22 тримесечни рати до 10/2011	7% годишно	хипотеки и залози	21,444	35,768
Шпаркасе банка АД Скопје	EUR	до 06/2013	8% годишно	хипотеки и залози	7,549	16,669
Шпаркасе банка АД Скопје	EUR	36 месечни рати до 03/2013	6м.Еурибор+7%	хипотеки и залози	56,380	-
Стопанска банка АД Битола	EUR	до 9/2011	Либор+2.5%	хипотеки и залози	14,269	28,507
Стопанска банка АД Битола	EUR	до 9/2011	8% годишно	хипотеки и залози	7,688	12,235
ЕБРД	EUR	18 тримесечни рати до 06/2015	5-6% годишно	гаранција и залог	153,763	152,933
Вкупно (продолжува)						958,361
						893,634

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

29. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО КРЕДИТИ И НАЕМИ (Продолжение)

	Валута	Начин на отплата	Каматна стапка	Обезбедување	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Кредити и наеми од:						
Пренос од претходна страна					958,361	893,634
М.МАУ Австрија	ЕУР	28 тримечни рати до 12/2014	6% годишно	купена опрема	50,232	45,571
Хипо-Алпе Адрија Лизинг Скопје	ЕУР	60 месечни рати до 12/2012	3м.Еурибор	купена опрема	70,735	90,489
С-лизинг ДОО Скопје	ЕУР	48 месечни рати до 11/2014	6м.Еурибор	купена опрема	6,579	-
НЛБ Лизинг	ЕУР	48 месечни рати до 01/2015	6м.Еурибор	купена опрема	4,354	-
М-6 ДОО	МКД				74	74
					1,090,335	1,029,768
Тековен дел на долготочни кредити и наеми					(296,284)	(203,245)
Вкупно					794,051	826,523

Сите кредити искористени од Комерцијална банка се одобрени врз основа на Договор за рамковен револвинг кредит лимит на износ од 15,000,000 ЕУР, со рок на важење до 07.05.2016 година, при што како обезбедување е даден залог на целокупниот недвижен и подвижен имот на Друштвото, дел од залихите на готови производи, како и залог на 10,000 обични акции издадени од Пивара Скопје сопственост на М-6 ДОО Скопје.

Кредити од Комерцијална банка АД Скопје се денарски кредити и кредити со девизна клаузула во ЕУР.

Доспевањето на долготочните кредити и наеми е како што следува:

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Во рок од една година	296,284	203,245
Во рок над една до пет години	794,051	826,523
Над 5 години	-	-
	1,090,335	1,029,768

Винарска Визба ТИКВЕШ АД - Скопје
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

30. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Обврски спрема индивидуалните производители на грозје	114,047	146,362
Обврски спрема Слобода ДГЗР	11,028	28,466
Обврски спрема Екопак МС	63,071	54,987
Обврски спрема М-6 Аграр ДООЕЛ	25,161	30,600
Обврски спрема останатите добавувачи во земјата	189,942	170,581
Обврски спрема добавувачи во странство	54,838	57,666
Обврски за нефактурирани стоки, материјали и услуги	3,758	1,439
Обврски за примени аванси	46	102
Вкупно обврски спрема добавувачи	461,891	490,203

31. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
ТТК АД Банка	-	30,587
Инвест банка АД Скопје	-	61,173
Комерцијална банка АД Скопје	-	21,518
Комерцијална банка АД Скопје	-	48,800
ТТК АД Банка	(а) 30,753	-
Абекс-акредитив	(б) 49,204	-
Вкупно краткорочни кредити	79,957	162,078

(а) Договор за краткорочен револвинг кредит од 23.07.2010 година на износ од 500,000 ЕУР со рок на враќање до 07.2011 година и каматна стапка од 9% годишно. Обезбеден е со Договор за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право бр. 01-2880 од 13.07.2010 година..

(б) Договор за финансирање бр. 24122009/01 со Abeks Financial Consulting, со кој финансисерот ќе плати за испорачаната стока на Рес Prospero-Италија, AEB -Словенија, M.May и други добавувачи. Цената на финансирањето за 360 дена е 6.75% или 54,000 ЕУР.

32. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

а) Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување на плаќање спрема банките и други друштва за следните превземени обврски:

Хипотекарен доверител	Објект/Имот	Обезбедување за:
Комерцијална Банка АД Скопје	опрема и недвижности	рамковен револвинг кредит-лимит во износ од 15,000,000 Евра, со рок до 07.05.2016
Инвест Банка АД Скопје	опрема	стокова кредитна линија од 120,000 илјади денари
Стопанска Банка АД Битола	опрема	Договори за долгорочни и краткорочни кредити
ЕБРД	земјиште	Долгорочен кредит во износ од 2,500,000 Евра

б) Судски спорови

Друштвото се јавува како тужител во поголем број на судски постапки кои произлегуваат од редовното работење на Друштвото. Вкупниот износ на вакви тужби во корист на Друштвото на 31.Декември 2010 година изнесува 104,546 илјади денари, од кои 29,592 илјади денари се добиени судски предмети и предадени на извршување во корист на Друштвото.

Од друга страна, Друштвото се јавува како тужена странка во повеќе судски спорови, во вкупен износ од 120,573 илјади денари, од кои 3,675 илјади денари од индивидуалните откупувачи на грозје. Менаџментот на Друштвото смета дека не постои можност за значајни одливи на средства во иднина од овие судски спорови.

33. ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА

Пресметката на основната и разводнетата заработка по акција се како што следува:

a) основна заработка по акција

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Нето добивка расположива на акционерите	18,343	67,512
Дивиденда на приоритетни акции	(938)	(942)
Корегирана Нето добивка	17,405	66,570
	број на акции	
	2010	2009
Пондериран просечен број на обичните акции	191,941	191,941
Издадени обични акции на 1.Јануари	-	-
Пондериран просечен број на обичните акции на 31.декември	191,941	191,941
Основна заработка по акција (во МКД)	90.68	346.83

b) разводната заработка по акција

Бидејќи Друштвото има издадено 14,559 партиципативни, конвертибилни приоритетни акции, се пресметува и разводната заработка по акција.

	2010	2009
Нето добивка расположива на акционерите (Ден.000)	18,343	67,512
Пондериран просечен број на запишани и издадени обични акции	191,941	191,941
Пондериран просечен број на конвертибилни приоритетни акции	14,559	14,559
Корегиран пондериран просечен број на обични акции	206,500	206,500
Разводната заработка по акција (Во МКД)	88.83	326.93

34. ДИВИДЕНДА ПО АКЦИЈА

Во текот на 2010 и 2009 година, Друштвото согласно одлуките на Собранието на акционери нема издвоено дел за дивиденди на обичните акции, освен за приоритетните акции на Фондот за ПИОМ во износ од 938 илјади денари (2009: 942 илјади денари), кои што износи претставуваат 2% од номиналната вредност на приоритетните акции.

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Побарувања и обврски од:	31. Декември 2010 година	
	Побарувања	Обврски
М-6 ДОО Скопје	-	1,836
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	1,291	25,161
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	116	2,840
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	127
Прогресив Србија	32,835	-
Гепластик ДОО Гевгелија	94	1,644
М-6 Дистрибутивен центар Хрватска	9,504	-
ЕБРД	-	153,763
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	43,840	185,371

Побарувања и обврски од:	31. Декември 2009 година	
	Побарувања	Обврски
М-6 ДОО Скопје	-	74
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	-	30,600
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	58	4,609
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје		637
Прогресив Србија	17,272	-
Гепластик ДОО Гевгелија	23	-
ЕБРД	-	152,933
Вкупно побарувања и обврски со поврзани субјекти	17,353	188,853

Приходи и расходи со:	31. Декември 2010 година	
	Приходи	Расходи
М-6 ДОО Скопје	-	3,864
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	1,078	21,323
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	49	-
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	540
Прогресив Србија	10,163	-
Гепластик ДОО Гевгелија	81	1,647
ЕБРД	-	9,354
Вкупно приходи и расходи	11,371	36,728

Приходи и расходи со:	31. Декември 2009 година	
	Приходи	Расходи
М-6 ДОО Скопје	-	-
М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје	-	31,118
Менаџмент трејдинг ДООЕЛ Скопје	74	4,495
М-6 Едукативен центар ДООЕЛ Скопје	-	608
Прогресив Србија	18,783	-
Гепластик ДОО Гевгелија	19	-
ЕБРД	-	2,633
Вкупно приходи и расходи	18,876	38,853

35. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ (Продолжение)

Друштвото е поврзано со своето матично друштво М-6 ДОО Скопје и со останатите акционери кои имаат значајно учество од над 5% од акциите со право на глас, како и со останатите друштва кои се поврзани и контролирани од страна на матичното друштво.

Друштвата М-6 Аграр ДООЕЛ, Менаџмент трејдинг ДООЕЛ, М-6 Едукативен центар ДООЕЛ, Прогресив Србија, М-6 Дистрибутивен центар Хрватска и Гепластик ДОО се друштва кои се капитално поврзани и контролирани од страна на матичното друштво М-6 ДОО Скопје и по тој основ се поврзани со ВВ Тиквеш АД Скопје.

Обврските спрема матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 1,836 илјади денари потекнуваат од искористени безкаматни позајмици во износ од 74 илјади денари и услуги во износ од 1,762 илјади денари.

Обврските спрема друштво М-6 Аграр ДООЕЛ Скопје, кое е во целосна сопственост на матичното друштво М-6 ДОО Скопје во износ од 25,161 илјади денари потекнуваат од неплатени обврски за купено грозје.

Обврските спрема друштвата Менаџмент трејдинг ДООЕЛ, М-6 Едукативен центар ДООЕЛ и Гепластик Гевгелија потекнуваат од искористени услуги во текот на 2010 година.

Побарувањата од друштвото Прогресив Србија во износ од 32,835 илјади денари произлегуваат од извршени продажби на производи во текот на 2010 година. Продажбите се во износ од 10,163 илјади денари.

Обврските спрема акционерот ЕБРД во износ од 153,763 илјади денари потекнуваат од искористен долгочен кредит во износ од 2,500,000 ЕУР во текот на 2009 година. По основ на овој кредит евидентиран е расход од камата за 2010 година во износ од 9,354 илјади денари.

36. РАЗЛИКИ ПОМЕЃУ ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Како резултат на различниот начин начинот на прикажување на одредени ставки во годишната сметка и финансиските извештаи се појавуваат следните разлики:

	2010 (000) МКД	2009 (000) МКД
Вкупни средства според биланс на состојба во Годишна сметка	3,276,468	3,146,697
Пребивање на недоспеани камати од кредити и наеми евидентирани на АВР и ПВР	(160,197)	-
Вкупни средства според Извештај за финансиска состојба	3,116,271	3,146,697

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај
за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва Годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува биланс на состојба и биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва Годишната сметка и финансискиот извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Согласно Правилникот за форма и содржина на годишна сметка, истата се состои само од Биланс на состојба и Биланс на успех, со оглед дека објаснувачките белешки се уште не се пропишани.

Исто така, како резултат на разликите во начинот на презентирање на ставките во обрасците за годишна сметка и истите во финансиските извештаи подготвени според Правилникот за сметководство, постојат можности за појава на одредени разлики во начинот на презентирање на ставките. Доколку има значајни разлики, истите се обелоденети во Прилог (Белешка 37 кон финансиските извештаи).

Годишната сметка на Друштвото и Годишиниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишиниот извештај за работење на на ден 05.05.2011.

ВВ Тиквеш АД Скопје
Генерален Директор



Годишна сметка за 2010 година

- Биланс на состојба
- Биланс на успех

			0 12					
			Период		Контролор			
			05 2 75 8 9 0					
1 2 3			4 5 6 7 8 9 10 11		12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26		Резервни кодекси	
Вид работа			Идентификационен број (ЕМБС)					

Назив на субјектот ВВ - ТИКВЕШ АД СКОПЈЕ
Адреса, седиште и телефон УЛ „8ДО“ 66 СКОПЈЕ
Единствен даночен број 4011999112400

БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА

на ден 31.12 2010 година

(во денари)

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Претходна година (почетна состојба)	ИЗНОС		
			ТЕКОВНА ГОДИНА		
			Бруто	Исправка на вредноста	Нето (4-5)
1	2	3	4	5	6
АКТИВА:					
А. ПОБАРУВАЊА ЗА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	0 0 1				
Б. ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (003+009+014)	0 0 2	1541641713	2558102599	994162319	1564540280
I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 004 до 008)	0 0 3	7371499	11372133	1039784	10332349
I.1. Основачки издатоци	0 0 4				
I.2. Издатоци за истражување и развој	0 0 5				

ПОЗИЦИЈА 1	Ознака на АОП 2	ИЗНОС			
		Претходна година (почетна состојба) 3	ТЕКОВНА ГОДИНА		
			Бруто 4	Исправка на вредноста 5	Нето (4-5) 6
I.3. Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични права	0 0 6	3634188	7634822	1039784	6595038
I.4. Гудвил	0 0 7				
I.5. Аванси за нематеријални средства	0 0 8	3737311	3737311		3737311
II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (од 010 до 013)	0 0 9	1554520889	2531943041	988917345	1543025696
II.1. Земјишта и згради	0 1 0	986094855	1345502339	416470136	958732203
II.2. Постројки и опрема	0 1 1	556635845	1135098263	569204509	565890754
II.3. Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	0 1 2	1424206	10951975	2939730	8012245
II.4. Аванси за материјални средства и материјални средства во подготовка	0 1 3	10365983	10390494		10390494
III. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (ДОЛГОРОЧНИ) (од 015 до 021)	0 1 4	9749325	15387395	4205160	11182235
III.1. Вложувања (во акции и удели) во поврзани субјекти	0 1 5	936217	1588217		1588217
III.2. Заеми на поврзани субјекти	0 1 6				
III.3. Учество во вложувања (партиципација)	0 1 7				
III.4. Заеми со кои субјектот е поврзан врз основа на учество во вложувањето	0 1 8				
III.5. Вложувања во долгочини хартии од вредност	0 1 9	8813108	13799178	4205160	9594018
III.6. Останати вложувања (дадени кредити, депозити, задолжителни долгочини вложувања)	0 2 0				
III.7. Откупени сопствени акции	0 2 1				
В. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (обртни средства) (023 + 028 + 034 + 038)	0 2 2	1515055988	1711928082		1711928082
Г. ЗАЛИХИ (од 024 до 027)	0 2 3	1168390504	1130942412		1130942412

Г. ПОДАРУВАЊА НА ОСНОВА НА ПОДАРУВАЊА (000 + 002) 0 2 2	Ознака на АОП.	ИЗНОС			
		Претходна година (почетна состојба)	ТЕКОВНА ГОДИНА		
			Бруто	Исправка на вредноста	Нето (4-5)
1	2	3	4	5	6
1. Сировини и други материјали	0 2 4	86792778	91541657		91541657
2. Производство во тек (недовршено производство и полуупроизводи)	0 2 5				
3. Трговски стоки и готови производи	0 2 6	1067676462	1036148619		1036148619
4. Аванси, депозити и кауции	0 2 7	13921264	3246136		3246136
II. ПОДАРУВАЊА (од 029 до 033)	0 2 8	396480788	564156379		564156379
1. Побарувања од купувачите	0 2 9	388579301	394298394		394298394
2. Побарувања од поврзани субјекти	0 3 0				
3. Побарувања од субјектот врз основа на учество во вложувањето	0 3 1				
4. Останати побарувања	0 3 2	5557127	2680585		2680585
5. Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (АВР)	0 3 3	2344360	167177400		167177400
III. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (КРАТКОРОЧНИ) (од 035 до 037)	0 3 4	3412840	12323042		12323042
1. Вложувања (во акции и удели) во поврзани субјекти	0 3 5				
2. Откупени сопствени акции	0 3 6				
3. Останати вложувања	0 3 7	3412840	12323042		12323042
IV. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	0 3 8	6771856	4506249		4506249
Г. ВКУПНА АКТИВА (001 + 002 + 022)	0 3 9	3146697701	6270630681	994162319	3276468362
Д. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-АКТИВА	0 4 0	4737738	9126090		9126090

ПОЗИЦИЈА РЕЗЕРВИ	Ознака на АОП	ИЗНОС		
		Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирањето (тековна година)	
1	2	3	4	
ПАСИВА:				
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (042 + 043 + 044 + 045 + 050 - 051 + 052 - 053)	0 4 1	1 4 3 2 2 2 9 1 0 2	1 4 5 0 4 1 5 1 6 6	
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	0 4 2	8 4 2 9 6 1 9 1 1	8 4 2 9 6 1 9 1 1	
II. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	0 4 3	1 6 9 1 3 4 1 6 1	1 6 9 1 3 4 1 6 1	
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	0 4 4	3 8 0 1 2 2 0	4 5 8 2 1 3 0	
IV. РЕЗЕРВИ (од 046 до 049)	0 4 5	8 1 2 0 4 4 6 9	9 1 3 3 1 3 5 1	
1. Законски резерви	0 4 6	8 1 2 0 4 4 6 9	9 1 3 3 1 3 5 1	
2. Резерви за сопствени акции	0 4 7			
3. Статутарни резерви	0 4 8			
4. Останати резерви	0 4 9			
V. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	0 5 0	2 6 7 6 1 4 1 9 6	3 2 4 0 6 1 5 2 3	
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	0 5 1			
VII. ДОБИВКА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	0 5 2	6 7 5 1 2 5 4 5	1 8 3 4 3 4 9 0	
VIII. ЗАГУБА ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	0 5 3			
Б. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА ОБВРСКИ И ТРОШОЦИ (од 055 до 057)	0 5 4	6 8 4 0 0 5		
1. Резервирања за пензии и слични обврски	0 5 5	6 8 4 0 0 5		
2. Резервирања за даноци	0 5 6			
3. Останати резервирања	0 5 7			
В. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ (059 + (од 064 до 071) или 058 = (075 + 076))	0 5 8	1 7 1 3 1 8 4 5 9 4	1 6 6 1 4 1 0 2 0 8	
1. Обврски по основ на обврзници (060 + 063)	0 5 9			

ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС	
		Претходна година (почетна состојба)	Износ на денот на билансирањето (тековна година)
1	2	3	4
а. Обврски по основ на обични обврзници (061 + 062)	0 6 0		
а. 1. Долгорочни обврски по основ на обични обврзници	0 6 1		
а. 2. Краткорочни обврски по основ на обични обврзници	0 6 2		
б. Обврски по основ на конвертибилни обврзници	0 6 3		
2. Обврски по заеми и кредити	0 6 4	1043663306	1044364502
3. Обврски за аванси, депозити и кауции	0 6 5	176122	120699
4. Обврски спрема добавувачи (доверители по основ на работење)	0 6 6	644350930	593744046
5. Обврски за меници и чекови	0 6 7	16548496	18417049
6. Обврски спрема поврзани субјекти	0 6 8		
7. Обврски спрема субјекти со кои субјектот е поврзан по основ на учество во вложувањата	0 6 9		
8. Останати обврски вклучувајќи го данокот и социјалното осигурување	0 7 0	9045740	3885576
9. Обврски по основ на учество во резултатот	0 7 1		938336
Г. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	0 7 2		164582988
Д. ВКУПНА ПАСИВА (ВКУПЕН КАПИТАЛ И ОБВРСКИ) (041 + 054 + 058 + 072)	0 7 3	3146694401	3276468362
Ѓ. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА-ПАСИВА	0 7 4	4737738	9126090
I. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ (ДОЛГОРОЧНИ)	0 7 5	799920620	1090259678
II. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОВЕРИТЕЛИ (КРАТКОРОЧНИ)	0 7 6	913863974	571210530

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме ЈОРДАН ЏАСТОВ

1101960483000

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на субјектот _____

--	--	--	--	--

Во <u>Скопје</u>	Лице одговорно за составување на билансот	Раководител
На ден <u>28. 02.2021</u> год.	<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>



012

Период

1	2	3
---	---	---

0	5	2	7	5	8	9	0
4	5	6	7	8	9	10	11

Вид
работа

Контролор

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Резервни кодекси

Идентификационен број
(ЕМБС)Назив на субјектот ВВ - ТИКВЕШ АД СКОПЈЕАдреса, седиште и телефон УЛ „810“ 55 СКОПЈЕ 043-414-304Единствен даночен број 4011999112400

БИЛАНС НА УСПЕХОТ

во периодот од 01.01. до 31.12.2010 година

(во денари)

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И З Н О С		
			Претходна година	Тековна година	
1	2	3	4	5	6
1.	Приходи од продажба	2 0 1	1211065206	1106063767	
2.	Промена на вредноста на залихите на готовите производи и недовршеното производство	x x x x x x		x x x	
2a.	Залихи на готовите производи и недовршеното производство на почетокот на годината	2 0 2	990709965	1064347968	
26.	Залихи на готовите производи и недовршеното производство на крајот на годината	2 0 3	1064347968	1032440409	
3.	Приходи по основ на употреба на сопствени производи стоки и услуги	2 0 4			
4.	Останати деловни приходи	2 0 5	56001105	54743999	
5.	Материјални трошоци (207 + 208)	2 0 6	824732230	644243622	
5a.	Трошоци за сировини и други материјали	2 0 7	628116830	439431470	
56.	Набавна вредност на продадени стоки и услуги	2 0 8	196615400	207812152	
6.	Трошоци за вработени (210 + 211)	2 0 9	960966668	83304741	
6a.	Нето плати и надомести	2 1 0	64552778	57099685	
66.	Трошоци за даноци, социјално и пензиско осигурување и слично (212 + 213)	2 1 1	31543890	26205056	
	1. Придонес за пензиско осигурување	2 1 2	18264723	15024933	
	2. Даноци и придонеси за социјално осигурување	2 1 3	13279167	11180123	
7.	Амортизација и вредносно усогласување (215 + 216)	2 1 4	88780744	97450491	

Ред број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
			Претходна година	Тековна година	
1	2	3	4	5	
7a.	Амортизација и вредносно усогласување на основачки издатоци, материјалните средства и на нематеријалните средства (долгорочни средства)	2 1 5	88780777	97450491	
76.	Вредносно усогласување на тековни средства (краткорочни средства)	2 1 6			
8.	Останати трошоци од работењето	2 1 7	175851234	182841768	
9.	Приходи од учество на вложувања (219+220)	2 1 8	440420	394060	
9a.	Приходи од учества на вложувања во поврзани субјекти	2 1 9			
96.	Приходи од учества на вложувања во неповрзани субјекти	2 2 0	440420	394060	
10.	Приходи од останати вложувања и заеми (222+223)	2 2 1			
10a.	Приходи од останати вложувања и заеми во рамките на постојаните средства со поврзани субјекти	2 2 2			
106.	Приходи од останати вложувања и заеми во рамките на постојаните средства со неповрзани субјекти	2 2 3			
11.	Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи (225 + 226)	2 2 4	12436361	3408501	
11a.	Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи од работењето со поврзани субјекти	2 2 5			
116.	Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи од работење со неповрзани субјекти	2 2 6	12436361	3408501	
12.	Вредносно усогласување на финансиските средства и вложувања	2 2 7			
13.	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи (229 + 230)	2 2 8	97798510	100561805	
13a.	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи од работење со поврзани субјекти	2 2 9			
136.	Расходи по основ на камати, курсни разлики и слични расходи од работење со неповрзани субјекти	2 3 0	97798510	100561805	
14.	Добивка од редовното работење пред оданочување (201+ 204 + 205 + 218 + 221 + 224) - (202 - 203 + 206 + 209 + 214 + 217 + 227 + 228)	2 3 1	70321674	21300341	
15.	Загуба од редовното работење пред оданочување (202- 203 + 206 + 209 + 214 + 217 + 227 + 228) - (201 + 204 + 205 + 218 + 221 + 224)	2 3 2			
16.	Данок и придонеси од добивката од редовното работење (дел од Даночниот биланс)	2 3 3	3312933	4438409	

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И З Н О С	
			Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5
17.	Добивка од редовното работење по оданочување (231 - 233)	2 3 4	67008441	16861932
18.	Загуба од редовното работење по оданочување (233 - 231) или (232 + 233)	2 3 5		
19.	Вонредни приходи	2 3 6	573184	1871705
20.	Вонредни расходи	2 3 7	13402	
21.	Добивка од вонредните активности пред оданочување (236 - 237)	2 3 8	559782	1871705
22.	Загуба од вонредните активности пред оданочување (237 - 236)	2 3 9		
23.	Данок и придонеси од добивката од вонредните активности (Дел од Даночниот биланс)	2 4 0	55978	390147
24.	Добивка од вонредните активности по оданочувањето (238 - 240)	2 4 1	503804	1481558
25.	Загуба од вонредните активности по оданочувањето (240 - 238) или (239 + 240)	2 4 2		
26.	Останати даноци и придонеси кои не се искажани во претходните позиции	2 4 3		
27.	Добивка за финансиската година (234 + 241 - 243) или (234 - 242 - 243) или (241 - 235 - 243)	2 4 4	67512545	18343490
28.	Загуба за финансиската година (235 + 242 + 243) или (235 - 241 + 243) или (242 - 234 + 243)	2 4 5		
	Услуги ----- (246<или=208)	2 4 6		
	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	2 4 7	324	294
	Број на месеци на работење	2 4 8	12	12

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра, назив на класа и поткласа на дејноста утврдена со НКД)

15930

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

(Со назначување на шифра, назив на класа и поткласа на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтерскиот систем - "Сл. весник на РМ" бр. 84/05)

Лице одговорно за составување на билансот: Име и презиме ЈОРДАН НАСТОВ

1101960483000

Лице одговорно за составување на билансот: Целосен назив на Акционерско друштво ВИЗБА-ТИКВЕШ

Во Скопје

На ден 28.02.2011 год.

Лице одговорно за
составување на билансот




Раководител

Годишен извештај за 2010 година – дел за финансиски резултати

(целосниот Годишен извештај за 2010 може да се погледне во просториите на Друштвото)

2010
година



ТИКВЕШ

ВИНАРСКА ВИЗБА

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

<i>Обраќање на Претседател на УО на ВВ Тиквеш</i>	3 - 4
<i>Местоположба и историјат на винаријата</i>	5 - 7
<i>М-б инвестициска група</i>	8 - 8
<i>Развојни перспективи</i>	9 - 9
<i>Органи на управување на винаријата</i>	10 - 11
<i>Раководен тим на ВВ Тиквеш</i>	12 - 16
<i>Корпоративно управување</i>	17 - 19
<i>Тиквеш - активен амбасадор на винската култура</i>	20 - 20
<i>Позначајни награди и признанија</i>	21 - 22
<i>ERP (Enterprise resource system) систем LUCA</i>	23 -23
<i>Набавка, логистика и магацин</i>	24 - 24
<i>Сертификации и лиценци</i>	25 - 26
<i>Лозови насади</i>	27 - 28
<i>Производство</i>	29 - 32
<i>Берба 2010</i>	33 - 33
<i>Работната сила на ВВ Тиквеш</i>	34 - 34
<i>Контрола на ресурсите во ВВ Тиквеш</i>	35 - 36
<i>Маркетинг</i>	37 - 57
<i>Продажба на пазарите во Македонија и регионот</i>	58 - 63
<i>Продажба на интернационални пазари</i>	64 - 64
<i>Финансиски резултати</i>	65 - 71

Финансиски резултати

Финансиските извештаи се подготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се применуваат во Р. Македонија согласно Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/2004). Поважните користени сметководствени политики се како што следува:

а) Недвижности, постројки и опрема

Ставките од овие категории се презентирани според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Амортизацијата се пресметува со примена на пропорционалниот (линеарен) метод за периодите на корисниот век на средствата со примена на следните стапки:

- за деловни згради 2,5%
- за моторни возила 25%
- за компјутери 25%
- за мебел и опрема 10-25%

Побарана и добиена е од УЈП согласност за отпис на сегашната вредност на основните средства кои беа дадени за расход со годишниот попис.

б) Залихи

Залихите на готови производи се водат по цена на чинење или по продажна вредност (во зависност од тоа која е пониска). Залихите на крај на деловната 2009 година а согласно МСС и во согласност со усвоената Одлука за донесени сметководни политики, сведени се на вредност по цена на чинење, во која влегуваат само трошоците за директните материјали, материјалите за заштита и енолошки средства, енергенси, амбалажа, бруто платите само на директно вработените во производството и амортизацијата во делот на производниот капацитет. Сите останати трошоци имаат карактер на расходи на периодот.

в) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странски валути се пресметуваат во денари според средниот курс на валутите објавен од страна на НБРМ на денот на трансакцијата. Средствата и обврските исказани во странски валути се пресметуваат во денари по средниот курс на НБРМ на датумот на Билансот на состојба. Добивките (приходите) или загубите (расходите) произлезени од трансакции во странска валута се признаваат во билансот на успех.

г) Задолжителни резерви

Согласно Законот за трговските друштва на РМ, компанијата е должна во задолжителни резерви да издвојува најмалку 15% од добивката, се додека износот на задолжителната резерва не достигне една петина од основната главнина.

д) Приходи

Приходите од давање на услуги се признаваат според степенот на довршеноста на трансакцијата на датумот на Билансот на состојба. Приходите се прикажани по фактурна вредност, намалена за попусти и данокот на додадена вредност.

ѓ) Расходи по основ на заеми

Расходите по основ на заеми (каматите) се признаваат како расход во периодот во кој биле настанати.

е) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства се состојат од готовински парични средства и парични средства на банкарските сметки.

ж) Побарувања од купувачите и обврски кон добавувачите

Трговските побарувања (купувачи) се исказани според номиналната вредност намалена за соодветната исправка на претпоставените сомнителни побарувања.

Трговските обврски (добавувачи) се исказани според нивната номинална вредност.

Биланс на успех 01.01.2010-31.12.2010

	31.12.2009		31.12.2010		2010 / 2009
	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР	
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	1,211,065,206	19,692,117	1,106,063,767	17,984,777	-9%
Намалени за работи и дисконти	-93,653,576	-1,522,822	-113,103,106	-1,839,075	21%
НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА	1,117,411,630	18,169,295	992,960,661	16,145,702	-11%
ТРОШОЦИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ	-673,370,450	-10,949,113	-581,348,189	-9,452,816	-14%
БРУТО ДОБИВКА	444,041,180	7,220,182	411,612,472	6,692,886	-7%
ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ	56,187,055	913,611	50,599,537	822,757	-10%
ДИСТРИБУТИВНИ РАСХОДИ	-116,788,571	-1,899,001	-92,398,266	-1,502,411	-21%
АДМИНИСТРАТИВНИ РАСХОДИ	-61,881,587	-1,006,205	-57,987,946	-942,893	-6%
ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	-165,921,036	-2,697,903	-191,894,508	-3,120,236	16%
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	155,637,041	2,530,684	119,931,289	1,950,102	-23%
ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕТО	-84,755,585	-1,378,140	-96,759,243	-1,573,321	14%
КАПИТАЛНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)					
ПРОФИТ ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	70,881,456	1,152,544	23,172,046	376,781	-67%
ДАНОК ОД ДОБИВКА	-3,368,911	-54,779	4,828,556	78,513	-243%
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ	67,512,545	1,097,765	18,343,490	298,268	-73%

Во 2010та година забележливо беше намалувањето на нето приходите од продажба за 11% споредбено со претходната година, директен резултат на влошената економска ситуација на домашниот пазар и регионот како и контракцијата во продажбата на наливно вино.

Иако во апсолутен износ, бруто добивката забележи пад од 7%, односно намалување од 32,400,000 МКД, истата изразена како % од нето приходи од продажба се зголеми од 40% во 2009та година на 41% во 2010та година, што укажува на подобрената структура во продажбата.

Дистрибутивните расходи беа намалени за 21%, додека останатите оперативни расходи се зголемија за 16% најмногу поради вложувањето во маркетинг и развој на пазарот како и користењето на консултански услуги.

Расходите од финансирање се зголемија за 14% поради потребата од преструктуирање на постојните кредитни обврски.

Поради зголемените останати оперативни расходи, оперативната добивка забележа пад од 23%. Нето добивката за 2010та година забележа пад од 73% споредбено со претходната година.

		31.12.2009		31.12.2010		
		МКД	ЕУР	МКД	ЕУР	2010 / 2009
Детален Биланс на успех						
Приходи од продажба	1,117,411,630	18,169,295	992,960,661	16,145,702	-11%	
Останати оперативни приходи	56,187,055	913,611	50,599,537	822,757	-10%	
Промени во залихите на готовите производи	73,638,003	1,197,366	-31,907,559	-518,822	-143%	
Сировини и материјали	-587,962,966	-9,560,373	-389,917,989	-6,340,130	-34%	
Амортизација	-88,780,777	-1,443,590	-97,450,491	-1,584,561	10%	
Трошоци за вработените	-96,096,668	-1,562,547	-83,304,741	-1,354,549	-13%	
Останати оперативни расходи	-318,759,236	-5,183,077	-321,048,129	-5,220,295	1%	
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА	155,637,041	2,530,684	119,931,289	1,950,102	-23%	
ЕБИТДА	255,748,754	4,158,516	217,381,780	3,534,663	-15%	

ЕБИТДА како % од нето приходите од продажба забележа пад од 1%.

Биланс на состојба на 31.12.2010

	31.12.2009	31.12.2010	2010 / 2009
	МКД	ЕУР	
СРЕДСТВА			
ГАРИЧНИ СРЕДСТВА	6,771,856	110,111	4,506,249
ПОБАРУВАЊА ОД ПРОДАЖБА	388,579,301	6,318,363	394,298,393
ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ	13,921,264	226,362	3,246,136
ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ СРЕДСТВА И АВР	7,901,487	128,479	9,660,985
ЗАЛИХИ	1,154,469,239	18,771,858	1,127,696,276
ВКУПНИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1,571,643,147	25,555,173	1,539,408,039
ВЛОЖУВАЊА РАСПОЛОЖЛИВИ ЗА ПРОДАЖБА	9,749,325	158,526	11,182,235
ДАДЕНИ ДОЛГОРОЧНИ ПОЗАЈМИЦИ	3,412,840	55,493	12,323,042
НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
Сегашна вредност на 31.12.2010	7,371,499	119,862	10,332,348
НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА			
Сегашна вредност на 31.12.2010	1,554,520,889	25,276,762	1,543,025,696
ВКУПНИ НЕ-ТЕКОВНИ СРЕДСТВА	1,575,054,553	25,610,643	1,576,863,321
ВКУПНИ СРЕДСТВА	3,146,697,700	51,165,816	3,116,271,360
			50,671,079
			-1%

Во 2010та година залихите останаа на релативно високо ниво како и претходната година. Како резултат на тоа, Тиквеш во наредната година планира да биде пофлексибилен во однос на понудата во продажбата. Побарувањата од продажбата се минорно зголемени, за 1%. Кај вкупните тековни средства се забележува минорно намалување од 2% во споредба со претходната година.

За разлика од 2009та година кога соодносот помеѓу тековните и не-тековните средства бил на релативно исто ниво, во 2010та година тековните средства бележат 49% учество во вкупните средства наспроти 51% учество кај не-тековните средства. Вкупните средства бележат годишно намалување од 1% во 2010та година.

	31.12.2009		31.12.2010		2010 / 2009
	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР	
ОБВРСКИ И ГЛАВНИНА					
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ					
ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИТЕ	490,278,085	7,972,001	466,352,102	7,582,961	-5%
КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ	162,078,085	2,635,416	79,956,496	1,300,106	-51%
ТЕКОВНА ДОСПЕАНСТ НА ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ	229,368,280	3,729,566	252,877,220	4,111,825	10%
ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ И ПВР	31,735,151	516,019	29,287,918	476,226	-8%
ВКУПНИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	913,459,601	14,853,002	828,473,736	13,471,118	-9%
ВКУПНИ НЕ-ТЕКОВНИ ОБВРСКИ	801,008,998	13,024,537	837,382,458	13,615,975	5%
ВКУПНИ ОБВРСКИ	1,714,468,599	27,877,538	1,665,856,194	27,087,093	-3%
ГЛАВНИНА					
АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ	842,961,911	13,706,698	842,961,911	13,706,698	0%
РЕЗЕРВИ	91,331,351	1,485,063	94,082,874	1,529,803	3%
ПРЕМИЈА НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	169,134,761	2,750,159	169,134,761	2,750,159	0%
ОБЈЕКТВНА ВРЕДНОСТ НА ВЛОЖУВАЊАТА	3,801,220	61,808	4,582,130	74,506	21%
ЗАДРЖАНА АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	324,999,859	5,284,551	339,653,490	5,522,821	5%
ВКУПНА ГЛАВНИНА	1,432,229,102	23,288,278	1,450,415,166	23,583,986	1%
ВКУПНА ОБВРСКА И ГЛАВНИНА	3,146,697,701	51,165,816	3,116,271,360	50,671,079	-1%

Краткорочните кредити се намалени за 51%, а обврските спрема добавувачите се намалени за 5%. Вкупните обврски се намалени за 3%, а вкупната главнина е зголемена за 1%.

Извештај за парични текови 01.01.2010-31.12.2010

	01.01.2010-31.12.2010		01.01.2010-31.12.2010	
	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР
Парични текови од оперативни активности				
Добивка пред одданочување	70,881,456	1,152,544	23,172,046	376,781
Усогласување за:		0		0
Амортизација	88,780,777	1,443,590	97,450,491	1,584,561
Расходи (приходи) од камати и дивиденди, нето		0	92,983,480	1,511,927
Приходи од отпис на обврски		0		0
Капитална добивка од продажба на акции		0		0
Резервирање на трошоците		0		0
Исправка на вредноста на побарувања и вложувања		0		0
Сегашна вредност на расходувани основни средства		0		0
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства	159,662,233	2,596,134	213,606,017	3,473,269
		0		0
Побарувања од продажба	-35,113,477	-570,951	-5,719,092	-92,993
Побарувања за дадени аванси	4,480,400	72,852	10,675,127	173,579
Останати тековни средства и АВР	18,686,397	303,844	-148,412,699	-2,413,215
Залихи	-53,511,119	-870,099	26,727,210	434,589
Обврски од добавувачи	63,512,034	1,032,716	-28,311,971	-460,357
Останати тековни обврски и ПВР	76,384,637	1,242,027	163,694,229	2,661,695
Нето пари употребени во работењето	234,101,105	3,806,522	232,258,821	3,776,566
		0		0
Платена камата	-96,086,521	-1,562,382	-93,688,605	-1,523,392
Платен данок од добивка	-440,420	-7,161	-3,643,633	-59,246
Нето парични текови од оперативни активности	137,574,164	2,236,978	134,926,583	2,193,928

Во услови на влошена ликвидност на клучните пазари и ограничени можности на кредитирање по поволни услови, управувањето со ликвидноста стана клучен предизвик. Како резултат на превземените активности и покрај намалените приходи од продажба Тиквеш успеа да ги намали обврските од добавувачите за 500,000 ЕУР, и после подмирувањето на расходите за камати од 1,500,000 ЕУР успеа да оствари безмалку исто ниво на парични текови како во претходната година.

Нето намалувањето на паричните средства на крајот на годината во износ од 37,000 ЕУР се должи првенствено на исплаќањето на обврските по основ на вложувачки активности од 1,600,000 ЕУР како и нето намалувањето на финансискиот долг од 630,000 ЕУР.

	01.01.2010-31.12.2010		01.01.2010-31.12.2010	
	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР
Парични текови од вложувачки активности				
Приливи (одливи) од купопродажба на вложувања		0	-1,432,910	-23,299
Дадени долготочни позајмици	539,595	8,774	-8,910,202	-144,881
Примени камати	5,212,513	84,756	311,065	5,058
Примени дивиденди	440,420	7,161	394,060	6,407
Купување на недвижности, постројки и опрема	-104,875,027	-1,705,285	-94,616,198	-1,538,475
Купување на лиценци	-2,305,602	-37,489	-3,409,353	-55,437
Продажби на недвижности, постројки и опрема	1,181,257	19,207	9,109,402	148,120
Нето парични текови од вложувачки активности	-99,806,844	-1,622,876	-98,554,136	-1,602,506

	01.01.2010-31.12.2010		01.01.2010-31.12.2010	
	МКД	ЕУР	МКД	ЕУР
Парични текови од финансиски активности				
Искористени (вратени) долготочни кредити, нето	-74,222,613	-1,206,872	42,635,446	693,259
Искористени (вратени) краткорочни кредити, нето	-94,777,179	-1,541,092	-81,273,500	-1,321,520
Нето парични текови од финансиски активности	-168,999,792	-2,747,964	-38,638,054	-628,261
Нето зголемување (намалување) на парични средства	-131,232,472	-2,133,861	-2,265,607	-36,839